



РАБОТЕН КАЛЕНДАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС
ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2021/22 ГОДИНА

Месец	Активност
февруари - мај	Доставување пријави за положени испити од зимски испитен рок за сите студенти (во Студентска служба за втор циклус) – 7.02. - 11.02.2022. Запишување на летен семестар (уплата на втора рата за студии и избирање предмети за слушање во летен семестар) 7.02. - 11.02.2022. Реализација на предметни програми (настава) – 14.02 - 31.05.2022. Концентрирана или менторска настава (во зависност од бројот на студенти, како и од наставникот кој ја организира реализацијата на предметната програма).
мај-јуни	Земање потписи во индекс за проследени предметни програми – 26.05 - 31.05.2022. Заверка на семестар и пријавување на испити за летен испитен рок – 01.06. - 06.06.2022. Испитна сесија (полагање на испити во летен испитен рок) – 01.06. - 27.06.2022.
јуни-јули	Внесување резултати од летен испитен рок во - I-know системот и доставување пријави за положени испити од летен испитен рок за сите студенти (во Студентска служба за втор циклус) – 28.06-01.07.2022.
август-септември	Испитна сесија (полагање на испити во август-септемврски испитен рок) – 29.08. - 09.09.2022. Внесување резултати од летен испитен рок во - I-know системот и доставување пријави за положени испити од летен испитен рок за сите студенти (во Студентска служба за втор циклус) – 26.09-30.09.2022.

Празнични и неработни денови во летниот семестар во академската 2021/2022 се:

За сите граѓани на РМ

- 25.04.2022 (понеделник), Велигден, втор ден на Велигден
- 02.05.2022 (понеделник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
- 24.05.2022 (вторник), „Св.Кирил и Методиј" Ден на сесловенските просветители
- 02.08.2022 (вторник), Ден на Републиката
- 08.09.2022 (четврток), Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед

- 22.04.2022 (петок), Велики петок, петок пред Велигден,
- 10.06.2022 (петок), Духовден, петок пред Духовден

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Машински факултет – Скопје
Декан

Проф. д-р Дарко Данев